

НЕДЕЛИТЕ НА ВЕЛИКИОТ ПОСТ

Великиот пост го сочинуваат шест недели, односно седум седмици. Првично овој период служел за подготовка на огласените за великото таинство на Просветлението (Светото Крштение). Во овие дни, Црквата ги повикува своите чеда на поусрдно покајание и молитва, за на тој начин подготвено да го дочекаат Светлото Христово Воскресение - Велигден.



1

20 март 2016

Недела на победа на Православието

Во првите четири дена од седмицата се чита Покајниот канон на св. Андреј Критски.

Во овој, и во следните 4 петоци се чита Богородичниот акатист.

Во сабота се празнува споменот на чудото на св. Теодор Тирон.

Во недела се празнува Победата на Православието и вистинското учење кое Црквата го објавила преку првите седум Вселенски собори.



2


27 март 2016

Недела на св. Григориј Палама

Во оваа недела Црквата си спомнува за светиот богослов на благодатта, св. Григориј, Архиепископ Солунски.

Тој влегол во богословска расправа со еретикот Варлаам, и ги напишал *Тријадитије во одбрана на светиите исихастии*.

Неделното Евангелие говори за исцелувањето на фатениот (Мк. 2, 1-12), а Апостолот ги предупредува Христијаните да внимаваат да не паднат (Евр. 1, 10 - 2, 3).



3

3 април 2016

Недела на Чесниот Крст (Крстопоклона)

Оваа недела е посветена на Чесниот Крст. На Утрената богослужба се вади Крстот од олтарот и се положува на средина во храмот за поклонување, каде останува до петокот.

Наоѓајќи се на средина-та од Постот, верните се потсетуваат дека Христос претрпел страдања и на Крст бил распнат, за на крај да воскресне.

Се чита Евангелието по Марко (8,34-9,1) и Апостолот до Евреите (4,14-5,6).



4

10 април 2016

Недела на св. Јован Лествичник

Во оваа недела Црквата си спомнува за светиот подвижник од VI-от век, Јован Лествичник. Тој се подвизувал 43 години на Синајската Гора; ја напишал книгата „Рајска скала“, односно „Лествица“.

Во Апостолот (Евр. 6, 13-20), Христос е објавен како Првосвештеник по чинот Мелхиседек.

Во неделното Евангелие (Мк. 9,17-31) Христос вели: „Сè е можно за оној кој верува“.



5

17 април 2016

Недела на св. Марија Египетска

Во четвртот од петтата седмица, на Утрената богослужба се чита целиот Покаен канон на св. Андреј Критски, како и житието на св. Марија Египетска. Таа поминала 17 години живеејќи блудно, за потоа да принесе искрено покајание и цели 48 години да помине во подвизи во Јорданската пустина.

Верните се повикани засилено да се подвизуваат пред крајот на Постот. Во средата и петокот се служат бденија.



6

24 април 2016

Недела Цветна (на Влегувањето Христово во Ерусалим)

Великата Четириесетница се завршува во петокот пред оваа недела.

Во саботата Црквата си спомнува за Лазаровото воскресение.

На воскресната Утрена богослужба на Цветници се осветуваат палмини и врбови гранчиња во спомен на пречекувањето Христово од страна на ерусалимските деца, но и како символ на Христовата победа над смртта што претстои.